



# ИЗГРЕВОТ НА СОНЦЕТО НА МАКЕДОНСКАТА ИМПЕРИЈА

Веб-страницата на Светскиот македонски младински конгрес прими највисоко признание од Меѓународното здружение на професионалните веб-дизајнери.

Инженерот Јован Ѓорчевски од Ротердам, Холандија, инаку в.д. секретар на Младинскиот конгрес за Европа, е главниот "виновник" за признание од IAWMD.

Пишува:  
Милева ЛАЗОВА



Меѓународното здружение на професионалните веб-дизајнери (International Association of Web Masters and Designers - IAWMD), му додели признание на Светскиот македонски младински конгрес за идејното решение на веб-страницата "Изгревот на сонцето на македонската империја", на оваа единствена светска организација на младите Македонци.

Како што ни потврди в.д. претседателот на Светскиот македонски младински конгрес, Гоце Дуртаноски, станува збор за прво признание кое е доделено на македонска веб-страница уште во 2002 година, во категорија за идејно решение, содржина и креативност. Меѓународното здружение на професионалните веб-дизајнери (IAWMD) е прва и најголема организација во светот со повеќе од 100.000 членови и филијали во 137 земји. Организацијата се залага за употреба на етички и квалитетен Интернет, за респект на интелектуалните права и професионалното користење на Интернетот.

## ПРИЗНАНИЕ

Веб-страницата на Светскиот македонски младински конгрес е избрана од стручната комисија на ова меѓународно здружение, и во

2002 година таа се наоѓаше меѓу првите десет најдобри веб-страници во светот по ефектот "Изгревање на сонцето на Македонската империја". Веб-дизајнер на официјалната страница на Светскиот македонски младински конгрес е инженер Јован Ѓорчевски од Ротердам, Холандија, инаку в.д. секретар на Младинскиот конгрес за Европа. Тој е и главниот "виновник" за признание од IAWMD.

"Секако дека признание е сатисфакција за СММК, претставува голема афирмација за Македонија и за македонската античка историја. Интро на веб-страницата има два моменти: светлината која се појавува од Пела како предвесник на раѓањето на Александар III Македонски и креацијата - изгревот на сонцето од Александрија како

центар на културата, уметноста и писменоста од каде што најсилно зрачеше Македонската империја во цивилизирањето на целиот свет", истакна Ѓорчевски.

За ова големо признание генералниот секретар (в.д.) на СММК, Дарко Ангелов, дознал додека се наоѓал во Брисел, на конференција во Европскиот парламент.

"Добриот глас - вели Ангелов - насекаде се слуша. Добив порака од колегите од СММК за добиеното признание и на една од паузите го проверив мојот е-маил и ги споделив честитките со другите колеги ширум светот. Се разбира, најмногу честитки за Јован Ѓорчевски!"

## ЧЕСТИТКИ

Претседателот на Македонскиот конгрес за Европа (в.д.), Горан Пржевски, од Келн, Германија додаде дека "... Признанието ја зацврсти организацијата на меѓународно поле и ја оправда нејзината цел за обединување на младите Македонци во светот. Најважно е младите во Македонија да прифатат дел од идеите и од заложбите на



СММК во рефлектирање на својот засебен идентитет како стартна точка во процесот на нашето интегрирање во семејството на Европската унија и меѓународната заедница!"

Благица Тодева од Торонто, Канада, која се наоѓа на функцијата (в.д.) претседател на Македонскиот младински конгрес за Северна Америка ги прими честитките од голем број млади Македонци од североамериканскиот континент. И таа нескриено го потврди ставот и целите на својата организација: "Само нашето заедништво и сплотеност ќе ја издигне Македонија на пиедесталот на кој таа се наоѓала. Македонија не е само "мала државичка" на Балканот, како што често милуваат да ја наречат. Таа е многу повеќе. Да работиме во нејзин интерес, било каде да се наоѓаме. Таа го заслужува тоа!"

За да се провери наградата на СММК потребно е да се посети веб-страницата на Меѓународното здружение на професионалните веб-дизајнери (International Association of Web Masters and Designers - IAWMD), која гласи: [www.iawmd.com](http://www.iawmd.com)

Треба да се кликне на Award Verification и во празното поле да се впише веб-страницата на СММК, која гласи: [www.smmk.org](http://www.smmk.org)

Полесната, директна верзија за проверка на резултатот е следната дестинација: [www.goldenwebawards.com/cgi-bin/search.cgi](http://www.goldenwebawards.com/cgi-bin/search.cgi)

## СММК во Pyttersen's Nederlandse Almanak



"Најголемата енциклопедија-регистар со координати на светски организации, дипломатски мисии и претставници на поголеми здруженија со меѓународно реноме во Кралството Холандија е Pyttersen's Nederlandse Almanak, кој во своето издание за 2005 година ги објави и координатите на Светскиот македонски младински конгрес", објасни Влатко Ј. Комициоски, в.д. шеф на Протоколот на СММК.

"Изданието содржи 16.000 адреси, а координатите на СММК се објавени во соодветната категорија невладини организации, со меѓународен статус (Internationale samenwerking), на страница A510 од спомнатото издание и засега претставува единствена македонска организација која прв пат е објавена во Алманахот", потенцира Комициоски.